

**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
СКОПЈЕ АД - Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2023 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Јули 2024 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје	
Одговорност на Раководството	6
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за финансиска состојба	8
Извештај за промените во главнината	9
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон Финансиските извештаи	11-24
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето на Друштвото	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ

Ние бевме ангажирани да извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2023 година, како и соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ**

Основа за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 10 кон финансиските извештаи, Друштвото има во евиденција градежни објекти со нето сметководствена вредност од 6.532 илјади денари. Лабораторијата во Охрид со нето сметководствена вредност од 1.069 илјади денари според имотен лист број 101873 КО Охрид е во сопственост на Друштвото. Останатите градежни објекти кои се наведени во белешката 10 со нето сметководствена вредност од 5.463 илјади денари се дадени на користење, а се во сопственост на Република Северна Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, со што нивното евидентирање како нетековни средства не е во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема. Друштвото треба да направи отпис на недвижностите како и на капиталот на Друштвото за 5.463 илјади денари, бидејќи идни договорни ангажмани поврзани со дефинирање на сопственоста на недвижностите не се утврдени со датумот на овие финансиски извештаи.

Ревизорското мислење за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година, исто така вклучува мислење со резерва по оваа основа.

- Како што е прикажано во Белешка 10 кон финансиските извештаи, пресметаната амортизација на градежните објекти за 2023 година изнесува 339 илјади денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури, утврдивме дека износот од 275 илјади денари од тековната амортизација на градежните објекти се однесува на пресметана амортизација за градежните објекти за кои друштвото не поседува сопственост односно кои му се дадени на користење. Акумулираната амортизација која што им припаѓа на овие градежни објекти од претходните периоди изнесува 3.766 илјади денари. Следствено трошоците и нето загубата за година што завршува на 31 Декември 2023 година се преценети за износ од 275 илјади денари, а капиталот односно акумулираните загуби од претходните периоди во износ од 3.766 илјади денари.
- Како што е прикажано во Белешка 12 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2023 година, салдото на побарувањата од купувачите во земјата изнесува 33.285 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека дел од овие побарувања во износ од 27.942 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ги има потценето трошоците и загубата соодветно.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ**

- Како што е прикажано во Белешка 13 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2023 година, салдото на побарувањата за дадени аванси изнесува 1.918 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека овие побарувања во износ од 1.918 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ги има потценето трошоците и потценето загубата соодветно.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2023, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декември 2023 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2023 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје, 02 јули 2024 година

Овластен ревизор

Донка Јанев



Директор

Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје, на страниците од 7 до 10 и Белешките кон истите на страниците од 11 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со законските прописи, принципи и правила кои важат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2022 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2023 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на нивното составување.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, раководството има развиено и одржува внатрешна структура за контроли.

Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независниот ревизор, Рафајловски ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3, 4 и 5.



Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ АД - Скопје
Борис Танески

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од извршени услуги	4	24.899	28.889
Останати оперативни приходи	5	126	492
Трошоци за суровини и материјали	6	(2.377)	(2.617)
Трошоци за вработените	7	(12.964)	(18.152)
Амортизација	10	(515)	(474)
Останати оперативни расходи	8	(16.280)	(19.576)
Нето приходи (расходи) од финансирање	9	(409)	(160)
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>		<i>(7.518)</i>	<i>(11.598)</i>
Данок на добивка	21	-	-
<i>Добивка/загуба за годината од континуирано работење</i>		<i>(7.518)</i>	<i>(11.598)</i>
<i>Загуба за годината од прекинато работење</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(7.518)	(11.598)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(7.518)	(11.598)
ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА	16	(214,8)	(331,37)

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи


Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден 26 февруари 2024 година

Претседател на Управен одбор на
 ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
 НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА
 НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
 АД - Скопје
 Борис Танески

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2023	31 Декември 2022
А СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	10	11.654	11.887
Нематеријални средства во подготовка	10	4.592	4.592
Финансиски вложувања	11	1.000	1.000
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>17.246</u>	<u>17.479</u>
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	12	33.285	38.428
Други краткорочни побарувања	13	17.645	19.108
Парични средства	14	1.422	2.378
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>52.352</u>	<u>59.914</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>69.598</u>	<u>77.393</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал	15	42.841	42.841
Законски и други резерви		8.217	19.815
Акумулирана (задржана) добивка/загуба		(7.518)	(11.598)
<i>Вкупна главнина и резерви</i>		<u>43.540</u>	<u>51.058</u>
В ОБВРСКИ			
Нетековни обврски			
Долгорочни обврски	17	13.649	11.856
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>13.649</u>	<u>11.856</u>
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	18	5.245	5.454
Други краткорочни обврски	19	3.459	5.320
ПВР		3.705	3.705
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>12.409</u>	<u>14.479</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>26.058</u>	<u>26.335</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>69.598</u>	<u>77.393</u>
Вонбилансни средства	20	172.969	172.969
Вонбилансни обврски	20	172.969	172.969

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
 Финансиските извештаи*


 Претседател на Управен одбор на
 ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
 НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА
 НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
 АД - Скопје
 Борис Танески

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

2023	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба на				
1 Јануари 2023	42.841	19.814	(11.597)	51.058
Распределба на резерви за покривање на загуба	-	(11.597)	11.597	-
Загуба за 2023 година	-	-	(7.518)	(7.518)
Состојба на				
31 Декември 2023	42.841	8.217	(7.518)	43.540
2022				
Состојба на				
1 Јануари 2022	42.841	21.520	(1.705)	62.656
Распределба на резерви за покривање на загуба	-	(1.706)	1.706	-
Загуба за 2022 година	-	-	(11.598)	(11.598)
Состојба на				
31 Декември 2022	42.841	19.814	(11.597)	51.058

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022
 (во 000 Денари)

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Готовински тек од оперативни активности		
Добивка/Загуба пред оданочување	(7.518)	(11.598)
<i>Корегирано за:</i>		
Амортизација	515	474
Побарувања од купувачи	5.002	3.785
Останати побарувања и АВР	950	299
Обврски спрема добавувачи	(209)	3.984
Останати краткорочни обврски	(1.863)	(224)
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	<u>(3.123)</u>	<u>(3.280)</u>
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(7.180)	(807)
Продажба на основни средства	6.900	-
Долгорочни вложувања	-	-
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<u>(280)</u>	<u>(807)</u>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени кредити	4.400	28.880
Исплата на кредити	(2.607)	(23.690)
Даденик/вратени заеми	513	(563)
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<u>2.306</u>	<u>4.627</u>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	<u>(1.097)</u>	<u>540</u>
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	<u>2.519</u>	<u>1.838</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	<u>1.422</u>	<u>2.519</u>

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 4067258.

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје.

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и екпериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2023 година е: 100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица.

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници:

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје - Подружница Тетово

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 23 вработени (2022: 32 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото го води сметководството и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговските друштва на Република Македонија ("Службен весник на РМ", број 28/04...99/22) и сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 159/09, 164/10 и 107/11).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено. Во финансиските извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјада македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Износи искажани во странски валути

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2023	31 Декември 2022
1 USD	55,6516 Денари	57,6535 Денари
1 EUR	61,4950 Денари	61,4932 Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2022 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2023 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2023.

3.1 Приходи од извршени услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.2 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

3.3 Материјални средства

Материјалните средства (недвижностите, постројките и опремата) се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото.

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како добивки или загуби во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.4 Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век за користење на средствата. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	40 години	2,5%
Опрема и мебел	5 години	10%-20%
Канцелариска опрема	4 години	25%
Моторни возила	4 години	25%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.5 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.6 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работење намалена за трошоците за продажба.

Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.9 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.10 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според набавна вредност.

3.11 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка на непризнатите расходи и помалку искажаните приходи намалени за износот на даночениот кредит, како и при исплата на дивиденда и други распределби од добивката согласно Законот за данокот на добивка.

4. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ

Приходите од извршени услуги се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од услуги во земјата	24.899	28.889
<i>Вкупно приходи од извршени услуги</i>	<i>24.899</i>	<i>28.889</i>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од отпис на обврски	-	45
Други приходи	126	447
<i>Вкупно останати оперативни приходи</i>	<i>126</i>	<i>492</i>

Другите приходи во износ од 447 илјади денари во најголем дел се однесуваат на приходи од државни поддршки, наплата по судски решенија и друго.

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Потрошени сировини и материјали	263	369
Потрошени канцелариски материјали	28	119
Потрошена енергија	671	766
Потрошено гориво	1.367	1.340
Отпис на ситен инвентар	48	23
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>2.377</i>	<i>2.617</i>

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Нето плати	8.380	11.726
Данок на личен доход и придонеси од плати	4.174	5.832
Останати трошоци на вработените	410	594
	12.964	18.152
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	12.964	18.152

Останатите трошоци на вработените вклучуваат: дневници за службени патувања во земјата, регрес за годишен одмор, отпремнина за пензија и друго.

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи од работење се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
ПТТ услуги	363	338
Услуги за тековно одржување	304	279
Трошоци за репрезентација	142	701
Банкарски услуги	221	321
Премии за осигурување	69	118
Авторски хонорари	3.555	3.742
Надомест за управен и надзорен одбор	2.300	3.733
Адвокатски и нотарски услуги	390	555
Други трошоци	8.936	9.789
	16.280	19.576
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	16.280	19.576

Другите трошоци во износ од 8.936 илјади денари во најголем дел се состојат од отпис на побарувања од купувачи на износ 4.289 илјади денари, наемнини во износ од 320 илјади денари, донации и спонзорства во износ од 300 илјади денари, административни и судски трошоци во износ од 343 илјади денари, останати услуги во износ од 2.966 илјади денари и друго.

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Приходи од камати и курсни разлики	5	414
Расходи за камати и курсни разлики	(414)	(574)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>(409)</i>	<i>(160)</i>

10. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјалните и нематеријалните средства се состојат од следново (во 000 денари):

2023	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2023	15.808	37.658	4.592	58.058
Зголемување	-	288	-	288
Намалување	(108)	(6.792)	-	(6.900)
Салдо на 31 Декември 2023	15.700	31.154	4.592	51.446
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2023	8.930	32.649	-	41.579
Амортизација за 2023	339	176	-	515
Намалување	(101)	(6.792)	-	(6.893)
Салдо на 31 Декември 2023	9.168	26.033	-	35.201
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	6.532	5.121	4.592	16.245
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	6.878	5.009	4.592	16.479
2022	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2022	15.808	36.851	4.592	57.251
Зголемување	-	807	-	807
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2022	15.808	37.658	4.592	58.058
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2022	8.595	32.510	-	41.105
Амортизација за 2022	335	139	-	474
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2022	8.930	32.649	-	41.579
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	6.878	5.009	4.592	16.479
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	7.213	4.341	4.592	16.146

Друштвото во својата евиденција ги има евидентирано следните градежни објекти:

1. Лабораторија во Охрид од 84м² според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост на друштвото.
2. Гаражи во Скопје од 104м² според имотен лист бр. 114563 КО Центар 1 во сопственост на друштвото и
3. Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна Македонија - Универзитет "Свети Кирил и Методиј" Скопје и тоа:
 - Зграда 1 во подрум 797 м²
 - Зграда 1 во приземје 50 м²
 - Зграда 3 (лимена барака) 466 м²
 - Зграда 4 (гаражи) цела 36 м²
 - Зграда 5 (гаражи) цела 121 м²
 - Контејнер (монтажен) 12 м²

За обебедување на договорите за кредити од Халк Банка АД Скопје, друштвото има залог на недвижен имот (види белешка 17).

11. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вкупните финансиски вложувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Учество во основен капитал во Институт за земјотресно инженерство и климатски промени Скопје	1.000	1.000
<i>Вкупно финансиски вложувања</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Побарувања од поврзани друштва	-	142
Побарувања од купувачи во земјата	33.285	38.286
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>33.285</i>	<i>38.428</i>

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Побарувања за дадена позајмица	354	866
Депозити во Стопанска банка Битола	-	349
Депозити во Халкбанк	15.373	15.373
Побарувања за дадени аванси	1.918	2.011
Останати краткорочни побарувања	-	509
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>17.645</i>	<i>19.108</i>

Друштвото над депозитот од 250 илјади евра во Халк Банка АД Скопје има залог заради обезбедување на побарувањата од Банката по Договорот за рамковен револвинг кредитен лимит бр РМ2023/146 и Анекс 1 кон истиот. (види белешка 17)

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Парични средства на денарски сметки	1.386	2.014
Парични средства на девизни сметки	36	364
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>1.422</i>	<i>2.378</i>

15. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ**15.1 Акции по родови и сопственост**

Акциите по родови и сопственост се следниве:

Родови на акции	Во сопственост на			Состојба			
	2023	01.01.23	%	згол.ем.	намал.	31.12.23	%
<i>Обични акции</i>	Физички лица	24.671	70,49%	-	(2.409)	22.262	63,61%
	Правни лица	10.329	29,51%	2.409	-	12.738	36,39%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
	<i>Вкупно</i>	<i>35.000</i>	<i>100%</i>			<i>35.000</i>	<i>100%</i>

Родови на акции	Во сопственост на			Состојба			
	2022	01.01.22	%	згол.е.	намал.	31.12.22	%
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%			35.000	100%

Друштвото во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 700.000 Евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Номиналната вредност на една акција изнесува 20 Евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

15.2 Задолжителна општа резерва

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината завршена на 31 Декември 2023 и 2022 на страна 7.

16. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во 000 денари):

Добивка/загуба расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Добивка/загуба за годината	(7.518)	(11.598)
Дивиденда на приоритетни акции	-	-

Просечен број на обични акции

(во број на акции во 000):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	35	35
Ефект од откупени сопствени акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	35	35
Заработка/загуба по акција = (добивка/загуба / просечен број на обични акции)	(214,8)	(331,37)

17. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Долгорочни кредити од Халк Банка	13.649	11.856
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<i>13.649</i>	<i>11.856</i>

Долгорочните кредити спрема Халк Банка АД Скопје се врз основа на:

- Договор за кредит бр.КР2023/22713 од 15.09.2023 година на износ од 1.400 илјади денари. Кредитот се отплаќа во 36 еднакви месечни ануитети, а најдоцна до 30.09.2026 година. На неамортизираниот дел на главницата на кредитот се пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот на годишно ниво, што во моментот изнесува 0% фиксна каматна стапка. Побарувањата на банката кои произлегуваат од овој договор се обезбедуваат согласно и врз основа на Договор бр.РМ 2022/146 за рамковен револвинг кредит лимит и Анекс бр.1.
- Договор за кредит бр.КР2023/3750 од 06.02.2023 година на износ од 3.000 илјади денари. Кредитот се отплаќа во 120 еднакви ануитети најдоцна до 28.02.2033 година. На неамортизираниот дел на главницата на кредитот се пресметува и наплатува камата по каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот на годишно ниво, што во моментот изнесува 0% фиксна каматна стапка. Побарувањата на банката кои произлегуваат од овој договор се обезбедуваат согласно и врз основа на Договор бр.РМ 2022/146 за рамковен револвинг кредит лимит и Анекс бр.1.
- Договор за кредит со број КР2022/17179 од 23.06.2022 година и Анекс 1 од 06.07.2022 година на износ од 9.000 илјади денари со каматна стапка од 1% каматна маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво. Кредитот се отплаќа на 96 еднакви месечни ануитети најдоцна до 30.06.2030 година. За обезбедување на кредитот даден е во владение залог-наменски орочен депозит на износ од 250.000 евра орочен до 24.03.2037 година, врз основа на Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на владетелски залог над паричен депозит од 06.07.2022 година по основ на Договорт за рамковен револвинг кредит лимит со број РМ2022/146 од 24.03.2022 година и Анекс 1 кон истиотод 06.07.2022 година.

- Договор за под-кредит за финансирање на инвестициони кредити за развој на микро и МСП со број КР2022/28631 од 10.10.2022 година на износ од 50.000 евра со каматна стапка која се пресметува како збир од 3 месечен ЕУРИБОР зголемен за 4,5 процентни поени, но не пониско од 4,5%. Под-кредитот се отплаќа на 36 еднакви месечни ануитети најдоцна до 30.10.2025 година. Обезбедување на кредитот е врз основа на заложно право на недвижен имот- хипотека од прв ред на гаражи во Скопје според ИЛ бр.114563 КО Центар и број на КП 10192/1 и меница во форма на нотарски акт со менижна изјава.

18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски спрема поврзани друштва	431	944
Обврски спрема добавувачи	4.814	4.510
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	5.245	5.454

19. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (000 во денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски за даноци	728	600
Краткорочни кредити Стопанска Банка АД Битола	-	2.953
Краткорочни позајмици од правни лица	1.250	-
Обврски спрема вработени	703	876
Други обврски	778	891
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	3.459	5.320

20. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари произлегуваат од Договорот за деловна соработка број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на основната едукативна дејност на Универзитетот. Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.

21. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

21.1 Идентификација на поврзани субјекти

Поврзани субјекти на Друштвото се:

- Институт за земјотресно инженерство и климатски промени - Скопје

21.2 Трансакции со поврзани субјекти во земјата

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните субјекти со состојба на 31 Декември 2023 година се следните: (во 000 денари):

	Побарувања од купувачи и останати побарувања		Обврски спрема добавувачи и останати обврски	
	2023	2022	2023	2022
Институт за земјотресно инженерство и климатски промени - Скопје	-	654	1.681	944

Трансакциите со поврзаните страни се вршат по заеднички договорени услови и цени.

22. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судски постапки во која се јавува како тужител против УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост врз недвижен имот, против град Скопје во износ од 20.231 илјади денари, против општина Охрид во износ од 213 илјади денари и против Министерство за образование и наука во износ од 121 илјади денари.

Против друштвото се водат судски постапки пред основен граѓански суд од страна на 24 ИНГ ДООЕЛ Битола во износ од 800 илјади денари, и од страна на Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј Струмица за утврдување на непостоење на долг и стекнување без основ во износ од 1.325 илјади денари.

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски спорови.

24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола врз основа на сите јавни давачки, и како последица на тоа, трансакциите на друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 04067258

Целосно име: Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	17.245.578,00			17.479.428,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	16.245.578,00			16.479.428,00
10	-- Недвижности (011+012)	5.602.749,00			5.949.631,00
12	-- Градежни објекти	5.602.749,00			5.949.631,00
13	-- Постројки и опрема	6.051.029,00			5.937.997,00
18	-- Материјални средства во подготовка	4.591.800,00			4.591.800,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.000.000,00			1.000.000,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	1.000.000,00			1.000.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	52.352.844,00			59.913.843,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	35.202.692,00			40.947.716,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва				141.600,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.554.099,00			5.586.069,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.917.656,00			2.011.297,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				508.231,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	27.730.937,00			32.700.519,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	353.810,00			866.310,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва				512.500,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	353.810,00			353.810,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	16.796.342,00			18.099.817,00
60	-- Парични средства	1.422.591,00			2.377.657,00
61	-- Парични еквиваленти	15.373.751,00			15.722.160,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	69.598.422,00			77.393.271,00

64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	172.969.184,00		172.969.184,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	43.539.483,00		51.057.668,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	42.841.120,00		42.841.120,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	8.216.548,00		19.814.404,00
72	-- Законски резерви	484.076,00		12.081.932,00
74	-- Останати резерви	7.732.472,00		7.732.472,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.518.185,00		11.597.856,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	22.354.041,00		22.630.705,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	13.649.362,00		11.856.314,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	13.649.362,00		11.856.314,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.704.679,00		10.774.391,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	431.500,00		944.000,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.813.849,00		4.509.952,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	481.883,00		524.257,00
100	-- Обврски кон вработените	1.057.270,00		1.311.360,00
101	-- Тековни даночни обврски	670.177,00		531.951,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.250.000,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити			2.952.871,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.704.898,00		3.704.898,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	69.598.422,00		77.393.271,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	172.969.184,00		172.969.184,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	24.898.993,00			28.934.600,00
202	-- Приходи од продажба	24.898.993,00			28.889.430,00
203	-- Останати приходи				45.170,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	32.135.017,00			40.818.703,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.377.010,00			2.616.637,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.164.682,00			8.732.515,00
212	-- Останати трошоци од работењето	10.607.389,00			10.028.700,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.019.167,00			18.321.728,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.379.995,00			11.725.992,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	658.616,00			915.307,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.515.046,00			4.916.776,00
217	-- Останати трошоци за вработените	465.510,00			763.653,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	514.671,00		473.665,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.452.098,00		645.458,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	131.701,00		860.538,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.008,00		378.303,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.879,00		35.757,00
233	-- Останати финансиски приходи	126.814,00		446.478,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	413.862,00		574.291,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	413.862,00		529.751,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			44.540,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	7.518.185,00		11.597.856,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	7.518.185,00		11.597.856,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	7.518.185,00		11.597.856,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	23,00		32,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-7.518.185,00		-11.597.856,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	7.518.185,00		11.597.856,00
270	-- Загуба за годината	7.518.185,00		11.597.856,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	7.518.185,00		11.597.856,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	5.602.749,00			5.949.631,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.051.029,00			5.937.997,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	24.898.993,00			28.889.430,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	24.898.993,00			28.889.430,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				45.170,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	260.680,00			357.566,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	28.189,00			118.836,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.000,00			11.655,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или =	670.878,00			766.186,00

АОП 208 од БУ)				
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	731.811,00		697.349,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	48.100,00		22.444,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	362.801,00		338.165,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	320.169,00		397.044,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	72.802,00		184.848,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			138.000,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	93.345,00		119.988,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	197.339,00		225.145,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)			15.554,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.299.992,00		3.733.320,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	300.000,00		180.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	141.865,00		701.091,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	220.684,00		321.436,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	29.287,00		31.230,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	465.510,00		763.653,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	23,00		32,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	19,00		27,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	4,00		5,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2503	- 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки	25.030.694,00			

Потпишано од:

Dijana Krstevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust

Годишен извештај

за работењето на ЗИМ "СКОПЈЕ" - АД Скопје за 2023 год.

1. Општи податоци

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" - АД Скопје

2. Правен статус

Компанијата е акционерско друштво од 2008 година.

3. Органи на управување на друштвото се:

1. Управен одбор
2. Надзорен одбор

4. Човечки ресурси (број на вработени и квалификација НСС, ССС, ВСС, ВШС)

Вкупен број на вработени во Друштвото заклучно со 31.12.2023 година изнесува 21 од кои 11 со ВСС, 0 со ВШС, 10 со ССС и 0 со НСС.

5. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2023 год.

Во текот на 2023 година Друштвото работеше во тешки вонредни услови настанати поради Корона-кризата, а надополнети и со енергетската криза поради што финасискиот план за 2023 година не е исполнет.

Причините за тоа лежат во постоењето на нелојална конкуренција посебно во делот на стручниот надзор и лабораториските услуги. Цените за вршење на стручен надзормногукратно се намалени во однос на реалните цени и трошоци за нивна реализација и останати се на нивото од 2021 година и пониски во однос на ланското ниво. За ваквиот пад на цените допринесуваат различни фактори но најповеќе изборот на најевтина цена при конкуритање за одредена работа при што во голем дел се занемарува квалитетот на извршената работа. Поради тоа е намален и обемот на работа.

Исто така на скоро сите објекти каде се врши стручен надзор роковите за вршење на услугите се фиксни, а најчесто доаѓа до пролонгирање на истите за кој инвеститорите не сакаат дополнително ангажирање и изработка на анекс договори.

Нелојалната конкуренција во областа на лабораториски испитувања е надополнета со фактот дека и покрај актуелните законски прописи во нашата земја сеуште се дозволува испитувањата да ги вршат неакредитирани лаборатории кои нудат многу пониски ценени од реалните.

Наши најголеми партнери и понатаму остануваат фабриката за цемент "Усје" - Скопје со која непрекнатно се работи на испитување и сертифицирање на нивните производи (цемент, усјемал) од 1958 год. како и "Ренова" - с. Џепчиште - Тетово чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ИГМ Вратница - Вратница чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации, сертификација на агрегати и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ВЕ Група Радовиш, Голден Арт

Од досегашните партнери редовно имаме соработка и се извршуваат услуги за Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Министерство за труд и социјална политика, АД Водостопанство на РСМ, Општините Карпош, Горче Петров, Гази Баба, Кисела Вода, Куманово, Кичево Битола, изградба на фотоволтаична централа Осломеј, Турски театар, М-НАВ контрола на летање, РЕК Битола, Номагас, Град Скопје, МЕПСО, и др.

Соработката во помал обем остваруваме и со други фирми од С.Р. Македонија како во делот на проектирање, ревизија на проектна документација така и во извршување на лабораториски услуги за истите.

Тенденцијата за соработка во доменот на проектирањето и лабораториските испитувања продолжува пред се со странските компании, но и тука се јавува проблемот на нелојална конкуренција и намалување на реалните цени.

Во текот на 2023 година во Заводот продолжи да работи на реализација на проектот ИНОВАЗИМ (проект за примена на електрофилтерска пепел од РЕК Битола во носечки слоеви) кофинансиран од Фондот за иновации, потпишан е уште еден договор за реализација на ново проект кој ќе биде кофинансиран од Фондот за иновации.

Во текот на 2023 година се појави разлика помеѓу наплатата и побарувањата и потреба од ликвидни средства. Поради тоа компанијата дојде во ситуација да земе краткорочни кредити кои се враќаат во предвидениот рок на отплата.

6. Што превзело Друштвото да се надминат проблемите и да се зголеми обемот на работа

Превземени се активности за надминување на проблемите и зголемување на обемот на работа, што се базира на поголема и поефикасна соработка со странските инвеститори и домашните компании.

7. Политика на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото

Во поглед на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото, Заводот и понатаму продолжува со одржување и проширување на системите за сертификација и акредитација како на

лабораторијата за градежни материјали при Институтот за материјали како и на сите системи воведени на ниво на Заводот.

Процесот за набавка на нова опрема како што се спроведуваше во текот на 2023 година продолжува и во иднина со набавка на опрема за докомплетирање на постоечката опрема, набавка на нова опрема како и редовно одржување и сервисирање на постоечката опрема и тоа согласно можностите на Заводот.

8. Остварени резултати од работењето

Опис	2023	Структура %	2022	Структура %	Разлика 2023/2022	Индекс 2023/2022
Приходи од продажба	24.899	99,47	28.889	96,96	-3.990	86,19
Останати приходи	0	0	45	0,15	-45	0
Приходи од финасирање	132	0,53	861	2,89	-729	15,33
Вкупни приходи	25.031	100	29.975	100	-4.764	84,02
Трошци за сировини и други материјали	2.377	7,30	2.616	6,32	-239	90,87
Трошоци за вработените	12.554	38,57	17.558	42,42	-5.004	71,50
Амортизација	515	1,58	474	1,14	41	108,65
Други трошоци	17.103	52,55	20.745	50,12	-3642	82,44
Расходи од финасирање			-	0		-
Вкупно расходи	32.549	100	41.393	100	-8.844	78,63
Добивка/Загуба	-7.518		-11.598			
Данок на добивка	0		0			
Добивка за годината по оданочување	0		0			
Просечен број на вработени	23		31			

9. Политика на дивиденда

Во 2023 година не е исплатена дивиденда за 2022 година.

10. Извори на средства на Друштвото

Друштвото работи со средства под сопствени извори, а за надминување на проблемите со исплата на побарувањата во одредени случаи зема краткорочни кредити од банките.

11. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Друштвото има долгорочни кредити

12. Политика на управување со ризик

/

13. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Договор со Цементарница УСЈЕ - Скопје

Договор со Ренова - с. Џепчиште - Тетово

Договор со ИГМ Вратница - с. Вратница - Тетово

Договор со АД ЕСМ Скопје, Подружница Битола

Договор со ВЕ Групација, Радовиш

Договор со Голден Арт, Скопје

Договори со Град Скопје

Договор со Јавно ретпријатие за државни патишта - Скопје

Договор со Општина Карпош

Договори со Министерство за транспорт и врски

Договори со Минстерство за образование

Договори со Министерество за труд и социјална политика

Договори со Агенција за млади и спорт

Договори со АД Мепсо

Договори со НОМАГАС

14. Средсва на Друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојби

Во билансот на состојба се прикажани сите целосно отпишани средства, сите побарувања и кредити. Позајмици од други фирми и/или лица немаме.

15. Објаснување за средствата кои се прикажани во Билансот на состојба, а за кои нема сопственост (земјиште, некои права и сл.)

/

16. Планови за опрема и развој

За наредниот период Заводот планира доопремување на лабораториите во своите подружници во С.Р. Македонија, поконкретно во Охрид, Тетово, Битола и Штип, а се со цел подобро покривање-извршување на испитувачките работи, вршење стручен надзор при изведба на објекти, консултантски услуги и сл.

За наредниот период се планира унапредување и проширување на сегашната дејност преку склучување на зделки со нови партнери.

17. Информации за стекнување на сопствени удели и акции

/

18. Примања на секој член на одборот на директори, член на Управен одбор или на Управител

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Борис Танески	Управител		Согласно одлука на НО и Менаџерски договор
2.	Пепита Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
3.	Александра Милевска Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
4.	Борис Танески	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
5.	Родна Живковска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО

Со оглед на дејноста на фирмата, покрај останатите инженери и членовите на УО од Заводот имаат право да користат службени возила и мобилен телефон за потребите на исполнување на работните задачи.

19. Надоместоци на неизвршните членови на одборот на директори и на членови на надзорен одбор или на контролор

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Даниел Танески	Претседател на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
2.	Љупчо Маџунков	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
3.	Кире Секулоски	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери

Претседател на Управен одбор,
М-р Борис Танески, дипл.град.инж.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'ЗООПАРК' (ZOO PARK) in the center, with 'СКОПЈЕ' (SKOPJE) at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text 'ДООЛ' (DOOL) and 'СКОПЈЕ' (SKOPJE). The signature is written over the stamp and extends to the left.